



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно - Ракописите не се враќаат. -
Огласите по тарифата. - Чековна сметка
№ 62324 - Поштарина платена во
готово.

Петок, 6 септември 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 72

ГОД. II

Цена на овој број е 3 дин Препла-
тата изнесуе 350 - дин за полугодие
или 700.- дин. за цела 1946 година -
Редакција Бранкова бр 20 - Телефон
Редакција 28-838, Администрација 22-618

518.

Врз основа чл. 85 ст. 2 Уставот на Федеративната Народна Република Југославија, заради спроведуењето на постоечките прописи, пропишуам

П РА В И Л Н И К

ЗА УКИНУЕЊЕ ЧЛ. 17 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЛОВИДБА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПЛОВНИ РЕКИ НА ЈУГОСЛАВИЈА — САВА, ТАМИШ, БАЧКИТЕ КАНАЛИ И БЕГЕЈ

Член 1

Се укинуе чл. 17 на Правилникот за пловидба на националните пловни реки на Југославија — Сава, Тамиш, Бачките канали и Бегеј, кој што гласи: „Кога паробродите реморкираат други единици тие мораат да носат на врвот на катарката едно модро знаме од правоуголна форма“

Член 2

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

1/1 бр. 23176

28 август 1946 година
Белград

Министер на соопштенијата,
Тодор Вујасинович, с. р.

519.

Врз основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката и точ. II Решењето на Стопанскиот совет од 12 мај 1945 година за одредуење предмети кои што спаѓаат под планска распределба и потрошувачка („Службен лист“ бр. 32/45), а во врска со Решењето бр. 3628 од 21 јануари 1946 година („Службен лист“ бр. 10/46), издавам

НА РЕ Д Б А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА ТУТКАЛ И ЖЕЛАТИН

1) Туткал од коски и кожи и желатин се пуштаат во слободна продавачка.

2) Со оваа наредба не се докажуе во прописите за цени.

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Бр. 65962

31 август 1946 година
Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,
др. Заим Шарац, с. р.

520.

На основа чл. 7 Уредбата за откуп житариците во економската 1946—1947 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 35/46), а во согласност со Стопанскиот совет, издавам

НА ПА Т С Т В И Е

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ КУПУАЧКАТА НА СЛОБОДНИТЕ ВИШКОВИ НА ЖИТАРИЦИ

1) Слободните вишкови на житариците можат да ги купуат на подрачјето на својата и комшиските гранични околии внатре на својата народна република, непосредно од производителот, само потрошувачите и установите на друштвената исхрана (мензи, детски домови, болници и др.), и тоа исклучително за подмируење на своите редовни потреби. На подрачјето на Автономната покраина Војводина купувачката се дозволуе само на потрошувачите настани на таа покраина.

Министерствата на трговијата и снабдуењето на народните републики можат да им го ограничат на потрошувачите правото на купуење на подрачјето на околицата односно округот на нивното пребивалиште.

2) Забранета е купувачка на слободни вишкови на житарици и нивните производи во цел на прередување.

3) Заради снабдуење жителството на својата народна република, овластените претпријатија за откуп на жито, државните мелници и работничко-службеничките потрошувачките и земјоделските кооперации можат да ги купуат слободните вишкови на житариците само на подрачјето на својата народна република. Вака откупените количини овие установи ги ставаат на располагање на министерството на трговијата и снабдуењето на својата народна република кое што за нив навремено ќе го известуе Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ заради правилно остваруење планот на снабдуењето.

4) За да би можела правилно да се изврши распределбата на слободните вишкови на житариците и за да би се избегнале смекјаванјата на пазарштето и во сообраќајот, подрачјето на Автономната покраина Војводина, во поглед на откупот на слободните вишкови на житариците, се смета како одделно подрачје. На ова подрачје слободните вишкови на житариците можат да ги откупуат само потрошувачите кои што живеат на тоа подрачје, „Житопромет“ и државните мелници и кооперации со седиште на истото подрачје. „Житопромет“, државните мелници и кооперациите овој откуп го вршат во согласност со Министерството на трговијата и снабдуењето на Народната Република Србија. Вака откупени количини на житарици ќе се диспонираат по планот и напатствијата на Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ.

5) Количините на слободните вишкови на житарици кои што на територијата на Автономната по-

краина Војводина веќе ги купиле поедини установи и претпријатија од подрачјата на други народни републики, доколку се отпремени односно натоварени, паѓаат на терет на контингентите на односната народна република. Овие установи и претпријатија должни се одма да и достават на Управата за откуп при Министерството за трговијата и снабдуењето на Народната Република Србија извештај за количините на вака откупените житарици, а овие се должни да го направат и сите установи и претпријатија кои што ја извршиле продавачката на овие житарици. Оние количини на житарици кои што уште не се натоварени, ќе се расподелат во смисла точ. 4 на ова напатство.

6) „Житопромет“, државните мелници и кооперациите од подрачјето на Автономната покраина Војводина ќе му ги пријавуваат на Министерството за трговијата и снабдуењето на Народната Република Србија сите откупени количини на слободните вишкови на житарици.

Бр. 66150

9 август 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,
др. Заим Шарац, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративната
Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите ја одобруе Наредбата број 28 од 1 јуни 1945 година на Штабот на 42 дивизија со која се за осведочена храброст во народно-ослободителната борба одликуваат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајор Ђукиќ Илије Чедомир;
Тодоровски Тодора Војислав, Тасовац Неѓелка
Обрад и Станишиќ Душана Станиша;
поручник Тампи Усеина Тамп;
Бајрам Љутви Сабри;
потпоручник Пардуловски Тошев Митко;
Кепевски, Тодор Димче, Наумовски Андреј Мендо,
Горковски Бранко и Шумановски Петко Звонимир;
капетан Маневски Пана Марко;
Махаларски Даме Никола, Трајковски Јосип
Трајко и Стефановски Петрушев Стефан;
потпоручник Величковски Стојмен Јордан;
Паневски Лазар Марко, Владова Петар Катица,
Илијевски Георги Вера, Кипровски Божиќ Георги,
Давидовиќ Јована Милаќ, Тасиќ Стојан Крста и
Стојановиќ М. Добрила;
потпоручник Јовановиќ Најдан Јордан;
капетан Абдуловски Усеин Абдураман;
поручник Ковачевски Иван Трифун;
капетан Бојковски Мирче Трајан;
потпоручник Милошевиќ Ђорђе Душко;
потпоручник Георгиевски Александар Драгољуб;
заставник Асановски Амит Алија;
потпоручник Стеиќ Васа Раде;
заставник Николовски Глигор Иван;
потпоручници: Тевдосовски В. Вукашин и Христовски Т. Петар;
Урдаревски Н. Бранко, Милановски М. Стојадин,
Илијевиќ М. Ратко, Петровски Антонов Киро и
Аврамовски М. Борис;
заставник Деспотовски Е. Александар;
Ѓаиловски Ѓ. Ѓаил;
млаѓи водник Марковски Тодосов Илија;
поручник Кадријевски Исак Минур;
потпоручник Петровски Георги Андро;
заставник Петрушевски С. Михајло;

поручник Петковски Ѓ. Герасим;
Златиќ С. Славко и Петковски Ј. Борис;
поручник Божиновски Лазар Киро;
потпоручник Димковски Тоше Асен;
Малиновски Ефтин Љубен, Лазаревски Тодор
Васил и Бачовски Теофил Дамјан;
поручник Осман Скура;
Ѓемаил Хазири и Али Исмаил;
потпоручник Бесим Усеини;
Циновски Павле;
поручник Реџеп Бајрам;
Ѓевдет Машкули, Рушители Дурмиш, Куртиш Ха-
медани и Зивар Дурмуши;
поручник Факиќ Максун;
Расим Гафури, Ѓафер Хијредини, Фадил Цавиди,
Бесим Емин, Ѓемаил Адеми, Бајрам Халили, Бахан
Демири, Бахри Мурати и Мустафа Тахири;
поручник Усеин Нуемнини;
мајор Степан Летро Златар;
Мумин Бекир, Сали Куртиш и Шефки Мехмед;
заставник Аврамовски Трајан Милош;
Мирковиќ Петар Коста;
поручници: Манасијевиќ Милан Стојан и Петев-
ковски В. Велимир;

борци: Трајковиќ Јефрем Миле, Стојановиќ Пе-
тра Илија, Јефтовски Илија Боге, Бодевски Венко
Иван, Тодевски Влајко Божидар, Ангеловски Мила-
нов Никола и Стојковски Стојан Иван;
заставници: Цветковиќ Диме Славко и Ристиќ
Аритон Тимчо;

Накиќ Ѓошко;
старији водник Смилевски Наџе Филип;
борац Стојановиќ Крсте Добросав;
старији водник Ѓорђевиќ Драгољуб;
потпоручник Јовановиќ М. Стојан;
Кереп Јожа;
млаѓи водник Василевски Г. Санде;
Пејковски Петар Владо;
стари водник Каревиќ Васа Милан;
борци: Тодоровски Коџе Киро, Јанковиќ Станко
Душан, Ташковски Симеонов Душан и Циновски
Ѓорѓев Велимир;
старији водник Секуловски С. Стојан;
мајори: Бољановиќ Миле Коста и Ивковиќ Ла-
зар Вељко;
капетани: Илинчиќ И. Блажо, Филиповски Издрев
Миле, Арсовски Стојков Благоје и Ѓаковиќ Миле
Никола;

мајор Лаковиќ Саво Петко;
капетан Богдановски Стојанов Бранко;
мајор Вукановиќ П. Стеван;
капетан Јанковиќ Вукоте Светозар;
мајор Балабуровски Христо Ѓеро;
Фотев Богоје Јончо;
капетан Албијаниќ Васиљ Вељко;
поручник Смиљковски Илија Александар;
капетан Дамјановиќ Јовица Гојко;
заставник Трандафиловски Крстев Душко;
Христовски М. Киро;
старији водник Китановиќ Ѓорђе Никола;
борци: Настевски М. Триќо, Георгиевски Љуби-
ца, Етхем Мусли, Караман Селим, Реџеп Хаћу, Ај-
дин Бахтија и Фетих Селими;
Сабедин Османи;
потпоручник Лиман Каба;
борац Цавид Руфат;
Ѓазим Шеќу.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

борци: Хамди Шемши и Сабри Бакири;
поручник Целарин Љуша;
борци: Муртеза Камбери, Нешиќ Ѓамли, Реџеп
Несим, Дилавер Селим, Керим Рамадан, Санде Ан-
геловски, Кемал Ракоши, Микир Кадри, Баки Бедри-
зи, Кемал Мафлили, Нешиќ Бакија и Иљаз Трни;
Хаќи Дика и Лиман Рушители;
поручник Спасовски Петар Никола;

Стојановиќ Стамена Стојан;
поручник Арсовски Тодорев Димитар;
Костовски Зарков Трајко;
старији водник Трајковски Николов Трајан;

Ангеловски Динов Трајко, Михајловски Настов Сенто, Петрушевски Илија Михајло, Анастасовски Иванов Боро, Поповски Николов Тодор, Јакиновска Петра Јулијана, Антевски Васнова Рада, Арсовска Петкова Љубица, Ибраимовски Алиев Емин, Митевски Јордан Трајан, Зафировски Василев Бранко, Василевски З. Георги, Кировски Лазаров Славко, Петковски К. Александар, Костовски Т. Антоније, Младеновски А. Здравко, Бећаревски Димитров Атанас, Јанчевски Стојанов Иван, Шакировски Акмов Бесим, Трајковски Атанасов Војислав, Тасовски Бошков Јефта, Кузмановски Манасијев Драгомир, Петровски З. Иван, Јаниќ М. Драгиша, Јорданов Манев Илија, Нурединовски Војселов Бајазит, Јовановски Лазаров Марко, Стојковски Јованов Бошко, Насковски Ђорђевиќ Косе, Рамадановски Ајрула, Лазаревски Малчев Ване, Димковски Ј. Стојмал, Срдевски Д. Трајче, Милановиќ Александар Александар, Мусо Достан, Јовановиќ Живота, Хусеин Сабри, Хасан Селими, Реџеп Небија, Тефик А. Халити, Рушит Хајредин, Тефик Незири, Зија Хелими, Абдула Исљами, Бахтијар Бадињари, Љазем Тефику, Бејалин Хасани, Неби Агуши, Адем Шабани и Исмет Ђавими;

поручник Цемал Ибрахим;

Нуредин Рамазан, Сахит Тасум, Расим Емини, Абдуљ Крути, Фаиз Шефери, Куртиш Руфати, Азис Рода, Абдул Раими, Фуфичар Џебир, Јунус Далити, Кадри Рахман, Вахид Велешта, Косафер Осман, Махмуд Ђемали и Расим Меџити;

поручник Мухарим Маришлари;

Изет Лимани, Шефкет Данили, Садри Садик, Бајрам Абелини, Елизабета Маџа, Целахил Хасани, Вели Куртиш, Шефки Ислами, Гариб Јусуфи, Сејди Максими, Емин Ештрефи, Тефик Шабани, Абдулах Целими, Цемал Лутвије, Адем Сулајмани, Хаки Рифаим, Сагри Кјома, Нафис Фанку, Ештреф Емини и Екрем Џака;

поручник Хамди Алија;

Али Узеири, Бисим Емини Исмени Вурто, Рамадан Бељуљи, Петар Белзановски, Осман Шабан, Трандафил Долински, Исмаил Сејфула, Муса Исен Казен Алити, Назли Тефик, Мурат Рамизи, Реџеп Кадрија, еМхметали Таип, Сабри Невзет, Риза Синани, Кембер Нешати, Идриз Назијари, Исмаил Сефедин, Реџеп Ђамил, Рамадан Бајрами, Фадил Фазан, Есат Маклари, Јовановиќ Велимир Иван, Илиќ Живка Павле, Костовски Јован Александар, Србировски Софроније Петар, Даниловски А. Александар, Ђорџи Крсте Александар, Трпчевски Трајче Трпе и Василевски Стојче Кирил;

старији водници: Станковиќ Јована Стојмен и Јовановиќ Трајко Ангел;

Николиќ Спире Србољуб, Томиќ Ристе Михајло и Василевски Илија Иван;

заставник Ксентиќ Тозе Боровоје;

десетар Антевски В. Милан;

Нешиќ Илије Љубомир и Ђавид Ибраим Селимовски;

млађи водник Анѓелковски Цветка Стојан;

Јордановиќ Јордан Трајко, Арсиќ Васиљко Боровоје Бурловски С. Тритун, Топарчевиќ Петра Цветко, Петровски Трајко Иљо, Арсиќ Цветана Слободан, Китановиќ Васка Владо, Величковиќ Илије Славко, Томиќ Залиќ Славко, Мицевски Тодора Анѓело, Величковиќ Арсе Пера, Димиќ Дарка Чедомир, Стефовски Павле Даме, Гарански Јован Благоје, Ивановски Зафир Владимир, Филиповиќ Диме Петко, Бојковски Златан Александар, Митиќ Александар, Ђорђевиќ Трајко Светозар, Илиќ Данило Светозар, Јаќимовиќ Власта, Чумаревски Светозар, Јаковљевиќ Танаса Стојан, Амитов Абидов Меќа, Тошевски Пецев Кира и Сантовиќ Ђазима Шукри;

потпоручник Стојменовски Т. Трајко;
Мијалковски К. Борис, Димитријевиќ Илије Милан, Хусеиновиќ Алије Зејнуш, Можојевски Иван, Анѓелковиќ Трајан Стојан, Новоселовски Григор, Илијевски Василије Димитар, Живковски Ј. Сава, Низајов Алије Голит, Стојановски Ц. Божо, Грнчаровски А. Стојан, Стојановски Тошев Илија и Митиќ Трајко Филмон;

поручник Крстиќ Стојана Павле;

потпоручници: Ивановски Младен и Нешиќ Милан;

Недељковиќ Бошко, Петровски Н. Цветан, Вучевски М. Стојмен и Сотировски М. Љубе;

потпоручник Живановиќ Ј. Милорад;

Калај Стана;

заставник Серафимовиќ Милана Јефта;

Златановиќ Цветан Спиро и Тоскиќ Шакир Шеку.

Бр. 148

26 март 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XI РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 18 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Јосип Видмар.

Секретари: Нинко Петровиќ и Јоза Миљивојевиќ.

Претседателот Видмар го отвара XI редовен состанок во 17,20 сатот

Записникот на X редовен состанок Векјето го прима без забелешка

Претседателот Видмар соопштуе оти Векјето на народите преку Сојузното векје примило на решавање предлог на Законот за Договор и пријателство и взаемната помош меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Народната Република Албанија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година, кој предлог го доставила Владата ФНРЈ на Народната скупштина ФНРЈ.

Претседателот понатаму соопштуе оти Сојузното векје ги доставило на Векјето на народите на решавање конечно усвоените текстови на предлогот на Основниот закон за кооперации, предлогот на Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ и предлогот на Законот за конверзија на предвојните внатрешни државни долгови и обвези. Бидејќи текстовите на овие законски предлози се истоветни со текстовите кои што Векјето на народите ги усвоило, претседателот Јосип Видмар ги ставува овие законски предлози на гласање. По извршеното гласање објавува оти овие законски предлози во обата дома се усвоени и оти, во смисла на членот 74 Уставот и членот 45 Пословникот на Векјето на народите, ќе бидат доставени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ на прогласување.

Се соопштуваат молбите на народните пратеници за отсуство. По предлог на претседателот Векјето одобруе отсуство од 3 дена на Лада Амброжич, Фрања Херлевич, Зора Николиќ и Фрања Борич.

Претседателот Јосип Видмар го чита писмото на Потпретседателот на Владата ФНРЈ Јаша Продановиќ, со кое се доставуваат амандмани со предлогот на Основниот закон за државните службеници, како и писмото со кое се овластуваат за Владици повереници за време на претресот на овој законски предлог во Векјето на народите др. Лео Гершкович и др. Александар Балтиќ.

Се предуде на дневниот ред: претрес на извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Основниот закон за државните службеници.

Кога известителот на Законодавниот одбор др Душан Братич го прочитал и образложил одборскиот извештај, претседателот Видмар го отвора начелниот претрес.

Зборувал: Вук Рачовиќ „за“, Јоза Миливојевиќ „за“, Нинко Петровиќ „за“, др Милош Поповиќ „против“, Милош Царевич „за“, Кирило Савиќ „за“, Родољуб Чолаковиќ „за“ Дон Анге Салацан „против“ и Мато Петровиќ „за“, на претседателот го ставуе овој законски предлог со одборскиот извештај на гласање во начело.

Гласајќи со дигање рака Векјето го усвои овој законски предлог во начело со три гласа „против“.

Во 19.30 сатот претседателот Видмар одреди одмор од 20 минути.

После одморот се предуде на претрес во поединственоста на предлогот на Основниот закон за државните службеници.

При претресот во поединственоста зборувале Александар Стојановиќ, др Душан Братич и владиниот повереник др Лео Гершковиќ.

Известителот на Законодавниот одбор др Душан Братич чита член на законскиот предлог Векјето гласајќи со дигање рака ги усвои:

Членовите од 1 до членот 13 без измени

На предлог на Владата а што согласност на известителот на Законодавниот одбор др Душан Братич Векјето го усвои членот 14 со тоа што вториот став на овој член се меншава и гласи: „За систематизацијата на местата со звањата на службениците на народните скупштини и нивните президиуми, како и на Јавното обвинителство важат посебни прописи“.

Член 15 Во третиот став вториот и третиот ред место збор „накнада“ да се стави збор „награда“.

Член 16 После третиот став се додава нов четврти став кој што гласи: „Во поглед на должностите и одговорностите на хонорарните службеници ќе се применуат сходно прописите на овој закон за должностите и одговорностите на државните службеници“.

Се додава нов пети став кој што гласи: „Со прописи за поедини струки ќе се донесат поблиски одредби за хонорарните службеници“.

Сегашниот четврти став поставуе шести став, се меншава и гласи: „На службениците, кои што вршат одделни работи вон нивната редовна служба (работа во комисији, изработување на особени реферати и стаборати и сл.) можат да им се одредат особени награди за ваква работа. Височината на наградата ја одредуе надлежниот старешина односно органот надлежен за поставување на службениците према потребата и значењето на самата работа“.

Членот 17 е примен без измена

Член 18 Првиот став се меншава и гласи: „Против решењата за службеничките односи службеникот може да се жали еднаш, и тоа непосредно на повисокиот орган односно старешина. Ако решењето го донел член на владата, службеникот може да се жали на владата. Жалбата се издвуе во рок од 15 дена од денот приемот на решењето, а се предава на органот односно старешината кој што го донел првостепеното решење“.

Вториот став се меншава и гласи: „Ако со второ-степеното решење е повредено како негово на закон основано право, службеникот може против тоа решење да подигне тужба во рок од месец дена од денот приемот на решењето кај надлежниот окружни суд како работен суд. Одлуката на овој суд е конечна“.

Членовите од членот 19 до членот 25 се примени без измена

Член 26. Третиот став се меншава и гласи: „Во исклучителни случаи органот односно старешина кој

што службеникот го постави може да го ослободи од должноста на чување службена тајна“.

Членовите од членот 27 до членот 31 се примени без измена.

Член 32. Во првиот став во првиот ред пред зборот „отсуство“ да се стави збор „платено“.

Членовите од членот 33 до членот 46 се примени без измена

Член 47 Во првиот став точ 1) се меншава и гласи „за раководните службеници (став 2 точ. 1) чл. 12), надлежниот член на владата, претседателот на комитетот, односно комисијата и генералниот секретар на Владата ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ;“

Вториот став се меншава и гласи: „Членовите на Владата ФНРЈ и претседателот на комитетот односно комисијата на Владата ФНРЈ можат да ги овластат своите помошници, претседатели, секретари и старешини на главните управи и на управите, како и старешините на овие непосредно подредени организациони единици да донесат решења за службеничките односи за сите сојузни службеници, освен за раководните службеници“.

Член 48 примен е без измена

Член 49 Во вториот став шестиот ред пред сврзаникот „и“ да се стави збор „службеници“, а пред зборот „стручни“ да се стави збор „самостојни“. Во третиот ред од збола пред зборот „административни“ да се стави збор „службеници“.

Член 50 Во првиот став точ 6) се меншава и гласи „да не му е со судска пресуда земено правото за завземање државна или макар која јавна служба, додека ова смекчавање трае по пресудата;“

Во вториот став на крајот да се избрише зборот „и извршување на казната“.

Членот 51 до членот 63 се примени без измена

После членот 63 се додава нов член 64 кој гласи „Службеник може да биде преместен односно поставен на друга должност по службена потреба или по молба

Во случај на премештај односно поставување по претходниот став службеникот мора да се разреши од должноста надалеку во рок од 15 дена. На нова должност мора да се јави во рок од 24 часа: по разрешувањето ако е премештајот односно поставувањето во истото место, а на доцна во рок од 3 дена по разрешувањето од должноста ако е премештајот односно поставувањето во кое друго место, не сметкајќи го во овој рок времето потребно за патување“.

Нумерациите на предните членови се померуат за еден број повеќе

Членовите од членот 65 до членот 71 се примени без измена

Член 72 Првиот став се меншава и гласи: „Дисциплинската постапка ќе започнуе дисциплинскиот обвинител на основа писмениот и образложениот предлог на надлежниот старешина, јавниот обвинител или органот на општо-државната контрола“.

Членовите од членот 73 до членот 87 се примени без измена.

Член 88. Во првиот став се додава нова ставка 8 која гласи „кога ќе биде повикан на отслужување обвезен воен рок во кадар“ Во вториот став вториот ред зад бројот „3“ да се брише сврзаникот „и“ да се стави запирка и во истиот ред после бројот 4 да се стави „и 8“

Членот 89 е примен без измена

Член 90 Се додава нов друг став кој гласи: „Во случај на престанок на службата по точката 8 чл. 87 на овој закон службеникот по отслужување на обвезниот воен рок може да се врати во пораната служба“

Членот 91 е примен без измена Се додава нов член 92 кој гласи: „Службеникот кому се укине зва-

њето кое го има или организационата единица во која служи може старешината на повисоката организациона единица односно старешината надлежен за поставување да го распореди во друго соодветно звање, односно постави во друга организационата единица спрема неговата стручна спрема и способност, или може да му откаже служба спрема прописите на овој закон”.

Член 93. Се додава нов втор став кој што гласи: „Президиумите на народните скупштини на републиките можат да одлучат прописите за сојузните службеници сходно да се применуат и на државните службеници што народните републики, додека не се донесат закони за државните службеници на народните републики”.

Член 94. Третиот став се менува и гласи: „Владата ФНРЈ со посебна уредба ќе донесе прописи за положбата на претседателот и членовите на комитетот односно комисијата на Владата ФНРЈ”.

Четвртиот став се менува и гласи: „Прописите за струките на службениците на векјата на Народната скупштина ФНРЈ и на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ ќе ги донесат претседателите на векјата односно Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ”.

Се додава нов пети став кој што гласи: „Прописите за устројството на јавно-обвинителската струка ќе ги донесе Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ”.

Членовите од членот 95 до членот 100 се примени без измена.

Се додава нов член 101 кој што гласи: „Додека не се донесат закони на народните републики за државите службеници (чл. 93 на овој закон), окружните извршни одбори и извршните одбори на градовите со степен на округ можат да го овластат претседателот и секретарот да заеднички донесуат решења за службеничките односи освен за службениците од првата и втората врста од чл. 12 став 2 на овој закон”.

Членовите 102 и 103 се примени без измена.

Кога Векјето го усвоило овој законски предлог во својственост, се пристапуе на поименично гласање во целост.

По извршеното поименично гласање, претседателот Јосип Видмар го објавуе резултатот на гласањето. Гласале сосема 112 народни пратеници и тоа 110 „за“ а 2 „против“, со што предлогот на Законот за државните службеници во Векјето на народите конечно е усвоен, па во смисла на членот 44 Пословникот на Векјето на народите ќе биде доставен на Сојузното веќе на решавање.

Претседателот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 21.30 сатот, а идната ја закажуе за 19 јули 1946 година во 17 сатот со продолжување на истиот дневен ред.

18 јули 1946 година

Белград

Секретар,
Гинко Петровиќ, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 19 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич.
Секретар Љубчо Арсов.

Претседателот Владимир Симич ја отвара седницата во 17.30 сатот.

Прочитаниот записник од XI редовен состанок се прима без забелешки.

Се соопштуе извештајот на Одборот за молби и жалби и предлогот на Законот за извонредна државна помош која што се доделуе на лица на кои таа помош е запрена на основа прописите од членот 13 Уредбата за установување правото на пензија, и тоа на Милка вдовица на Петра Кочич од Белград и на други.

Претседателот го известуе Векјето оти овој извештај е штампан и разделен на народните пратеници и ќе биде ставен на дневен ред кога тоа Векјето одлучи.

Векјето им одобруе барања отсаства и болуења, и тоа: на Воја Лекович десет дена отсаство заради хитни работи и Душана Новаков отсаство од седниците на 19 и 20 јули заради болест.

Претседателот соопштуе да Владата ФНРЈ му доставила на Сојузното веќе на потврда уредби донесени врз основа на Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство.

Како списокот на уредбите е отштампан и разделен на народните пратеници, претседателот предлага на Векјето да ги потврди сите уредби кои што Владата ФНРЈ ги поднела на потврда со оглед на нивното значење за народното стопанство.

Гласајќи со дигање раце Векјето едногласно го усвои овој предлог и претседателот објавуе да Сојузното веќе на Народната скупштина ФНРЈ со тоа ги потврдило уредбите кои што Владата ФНРЈ ги донела врз основа на Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, и тоа:

1) Уредбата за протоколот за обновување пограничниот промет меѓу Југославија и Албанија, од 20 февруари 1946 година;

2) Уредбата за пренос на надлежноста во поглед на индустријата за преработување жито и месо од Министерството на индустријата на Министерството на трговијата и снабдуењето од 18 април 1946 година;

3) Уредбата за ракуење со фондовите на жилишните згради, поделелскиот инвентар и стоката, смето, храната и покуќнината, добиени со конфискација и експроприација, со кој што ракуела Главната поделелска комисија за Војводина од 18 април 1946 година;

4) Уредбата за откуп тиквини семени од 18 април 1946 година;

5) Уредбата за вадење клици од царевка од 18 април 1946 година;

6) Уредбата за откуп житарици во економска 1946—1947 година од 26 април 1946 година;

7) Уредбата за забрана на стугуењето пловните објекти на море од 30 април 1946 година;

8) Уредбата за улагање амортизационата свота на индустриските и рударските претпријатија од 18 април 1946 година;

9) Уредбата за стригот и откупот на волната во економска 1946—1947 година од 5 мај 1946 година;

10) Уредбата за финансиските олеснуења за подигање нови, довршување започнати и оправка на оштетените жилишни згради од 5 мај 1946 година;

11) Уредбата за ослободување од данок на наследства и подароци од 18 мај 1946 година;

12) Уредбата за осигурување за случај на несреќја во работа на лица упослени на доброволни работи за обнова земјата од 25 мај 1946 година;

13) Уредбата за експроприација недвижен имот потребен за изградба на „Омладинската пруга“ Бановичи — Брчко од 11 јуни 1946 година;

14) Уредбата за максимирање каматните стопи од 17 јули 1946 година;

15) Уредбата за право на работниците, намештениците и учениците во стопанство на надница и плата во случај на болест и несреќја од 17 јули 1946 година;

16) Уредбата за регистрација државните стопански претпријатија од 17 јуни 1946 година;

17) Уредбата за издавање и пријавување акции од 17 јуни 1946 година;

18) Уредбата за оснивање Комисија за утврдување резерви на корисни наслани при Министерството на рударството ФНРЈ од 17 јуни 1946 година;

19) Уредбата за надлежноста на Министерството за поделството и шумарството ФНРЈ во шумското стопанство од 17 јуни 1946 година;

20) Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија од 17 јуни 1946 година;

21) Уредбата за семејската служба од 17 јуни 1946 година;

22) Уредбата за експроприација недвижен имот потребен за изградба авто-патот Белград—Загреб од 17 јуни 1946 година;

23) Уредбата за укинување Управата на државните монополи и за пренос на нејзината надлежност и работење на поедини министерства од 4 јули 1946 година;

24) Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, намештениците и службениците од 4 јули 1946 година;

25) Уредбата за отсуство на жените пред и после порогајот од 4 јули 1946 година; и

26) Уредбата за гоеење, цените и прометот на свињи во економска 1946/47 година (период од 1 август 1946 до 31 јули 1947 година), од 4 јули 1946 година.

Се соопштуе да Веќјето на народите во смисла членот 63 Уставот доставило на Сојузното веќе на решавање предлог на Законот за Јавното обвинителство онака како е усвоен во Веќјето на народите.

Претседателот го известуе Веќјето оти го упоредил текстот на примениот законски предлог со текстот на истиот законски предлог кој што е конечно усвоен и во Сојузното веќе и да утврдил оти овие текстови се потполно истоветни, па овој свој извештај го става на Веќјето на гласање.

Гласајќи со дигање раце Веќјето едногласно го усвои овој извештај и претседателот објавуе оти со ова Народната скупштина ФНРЈ го примила Законот за Јавното обвинителство и оти овој закон во смисла членот 46 Пословникот на Сојузното веќе ќе биде упатен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ за прогласување.

Исто така Веќјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ доставило во смисла членот 63 Уставот на Сојузното веќе на решавање и предлог на Законот за државните службеници онака како е усвоен во Веќјето на народите.

Претседателот го известуе Веќјето да го упоредил текстот и на овој законски предлог примен од Веќјето на народите со текстот на истиот законски предлог што е усвоен во Сојузното веќе и да установил оти текстовите на обата законски предлози во сите членови се истоветни, сем што во текстот на Веќјето на народите после членот 100 е додаден нов член 101 кој гласи:

„Додека да се донесат закони на народните републики (член 93 на овој закон) окружните извршни одбори и извршните одбори на градовите со степен на округ, можат да ги овластат претседателот и секретарот заеднички да донесуат решења за службеничките односи осем за службениците од I и II врста од членот 12 став 2 на овој закон”.

Кога известителот на Законодавниот одбор по овој предлог Моша Пијаде се изјасни да го прими дополнуењето, претседателот го става на гласање прочитаниот член 101 кој што Веќјето едногласно го усвои.

Претседателот соопштуе дека со ова текстовите на предлогот на Законот за државните службеници се изедначени, со што Народната скупштина ФНРЈ го

примила Законот за државните службеници и да во смисла членот 46 Пословникот на Сојузното веќе овој закон ќе биде упатен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ за прогласување.

Се соопштуе петицијата на професорите од Правниот факултет Универзитетот во Белград др. Јована Ѓорѓевиќ, др. Михаила Константинович, Сретена Вукосављевиќ и други за доделување државна помош на незбринатите фамилии др. Ѓорѓа Тасиќ и Михаила Илиќ бившите професори на Правниот факултет во Белград кои што германците ги застрелале, па претседателот изјавуе да оваа молба ќе биде упатена на Одборот за молби и жалби.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Основниот закон за државните стопански претпријатија.

По предлог на народниот пратеник Риста Антуновиќ Веќјето одлучуе да измените и дополнуењата направени во овој законски предлог не се читаат, оти сите народни пратеници добиле штампан извештај.

Кога известителот на Законодавниот одбор Ѓујро Салај го образложи одборскиот извештај, претседателот го соопштуе актот на Владата ФНРЈ со кој доставуе предлози за измени и дополнуења на овој законски предлог и акт со кој одредуе за свои повереници при претресот на овој законски предлог др. Јована Ѓорѓевиќ и Звонка Морич, па отвора начелен претрес.

Зборуеше Министерот на индустријата Борис Кидриќ „за“ на Веќјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како за претресот во поединости никој не се јави за реч, Веќјето, гласајќи со дигање раце, едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлог на Владата ФНРЈ за по престанок на известителот на Законодавниот одбор ги прави следните измени и дополнуења:

На членот 4 се додава нов став кој гласи: „До донесување закони на народната република во поглед на оснивање, здружување и престанок ќе се применуат за државните стопански претпријатија, на републиканско, покраинско односно обласно значење сходно прописите на овој закон, а за претпријатија на народните одбори во тој поглед важат прописите на Општиот закон во народните одбори”.

Во членот 17 став 3 се менува и гласи: „По извршениот упис во регистер се објавуе во службениот лист оти претпријатието е основано, неговата фирма и укратко предметот на работење, назив на органот што го основал претпријатието, како и фамилијарно и родено име на директорот на претпријатието”.

Насловот над членот 63 се менува и гласи: „17. Арбитража”.

Членот 63 се менува и гласи: „Меѓусебните спорови на државните стопански претпријатија се решаваат со арбитража

Одлуките донесени со арбитража имаат сила на правосилни пресуди од редовен суд.

Поблиски прописи за арбитражата донесуе Владата ФНРЈ со уредба”.

Се пристапуе на конечно решавање законскиот предлог во целост и по извршеното поименично гласање претседателот објавуе да гласале вкупно 250 народни пратеници и сите да гласале „за“ со што предлогот на Основниот закон за државните стопански претпријатија во Сојузното веќе е конечно усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен на Веќјето на народите на решавање.

Потоа претседателот дава одмор од 10 минути. После одморот седницата се наставуе во 19.55 саатот.

Се соопштуе и прима на знаење актот на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ со кој изве-

студе да закажал заедничка седница на обата дома за 20 јули 1946 година во 10.30 саатот со дневен ред: претрес предлогот на Законот за Договор за пријателство и заемна помош меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Народна Република Албанија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Основниот закон за постапување со експроприраните и конфискованите шумски посеи.

По предлог на народниот пратеник др. Јаков Гргурич Векјето одлучуе да измените и дополнувањата направени во овој законски предлог не се читаат, оти сите народни пратеници добиле штампан извештај.

Кога известителот на Законодавниот одбор Сулејман Филипович го образложи одборскиот извештај Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како ни за претресот во поединостите никој не се јавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно ги усвои сите 20 членови на овој законски предлог во својностите по предлогот на Законодавниот одбор па се пристапуе на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе да гласале сосема 237 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Основниот закон за постапување со експроприраните и конфискованите шумски посеи во Сојузното веќе конечно е усвоен и да, во смисла членот 45 Полсовникот на Сојузното веќе и членот 63 Уставот, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Претседателот Владимир Симич предлага на Векјето дневниот ред да се дополни со претресот на извештајот и предлогот на Одборот за молби и жалби што Векјето едногласно го усвои, па претседателот со неговиот пристоник ја заклучуе седницата во 20.40 саатот а идната ја закажуе за сабота, на 20 јули 1946 година, во 17 саатот со дневен ред:

1) претрес предлогот на Законот за социјално осигурување работниците, намештениците и службениците; и

2) претрес извештајот и предлогот на Одборот за молби и жалби за доделување државна помош на Милка вд. Петра Кочич и на други.

19 јули 1946 година

Белград

Секретар,

Љубчо Арсов, с. р.

Претседател,

Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 19 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Јосип Видмар.

Секретар Јоза Милivojeвиќ.

Претседателот Видмар го отвара XII редовен состанок во 17.20 саатот.

Прочитаниот записник на XI редовен состанок Векјето го прима без забелешка.

По предлог на претседателот Видмара Векјето, гласајќи со дигање раце, ги потврдило сите уредби кои што Владата ФНРЈ ги донела врз основа на Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство за време од 8 февруари 1946 година до денеска, и тоа:

1) Уредбата за протоколот за обновување пограничниот промет меѓу Југославија и Албанија;

2) Уредбата за преносот надлежноста во поглед на индустријата за преработување жито и месо од Министерството на индустријата на Министерството на трговијата и снабдувањето;

3) Уредбата за ракување со фондовите на жилишните згради, поделелскиот инвентар и стоката, семеето, храната и покуќјината, добиената со конфискација и експроприација, со кои ракуела Главната поделелска комисија за Војводина;

4) Уредбата за откуп теквини семки;

5) Уредбата за вадење клици од царевка;

6) Уредбата за откуп житарици во економската 1946—1947 година;

7) Уредбата за забрана на отуѓувањето пловните објекти на море;

8) Уредбата за дигање амортизационата свога на индустријските и рударските претпријатија;

9) Уредбата за стригот и откупот на волната во економската 1946—1947 година;

10) Уредбата за финансиските олеснувања за подигање нови, довршување започнати и поправка на оштетените жилишни згради;

11) Уредбата за ослободување од данок на наследство и подароци;

12) Уредбата за осигурување за случај на несреќа во работа на лица (упослени на доброволни работи за обнова земјата);

13) Уредбата за експроприација недвижен имот потребен за изградба на „Омладинската друга“ Бановичи—Брчко;

14) Уредбата за максимирање каматните стопи;

15) Уредбата за право на работниците, намештениците и учениците во стопанството на надница и плата во случај на болест и несреќа;

16) Уредбата за регистрација државните стопански претпријатија;

17) Уредбата за издавање и пријавување акции;

18) Уредбата за оснивање Комисија за утврдување резерви на корисни наслаги при Министерството на рударството ФНРЈ;

19) Уредбата за надлежноста на Министерството на поделелството и шумарството ФНРЈ во шумското стопанство;

20) Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија;

21) Уредбата за семенската служба;

22) Уредбата за експроприација недвижниот имот потребен за изградба авто-патот Белград—Загреб;

23) Уредбата за укинување Управата на државните монополи и за пренос нејзината надлежност и работење на поедини министерства;

24) Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, намештениците и службениците;

25) Уредбата за отсуство на жените пред и после порогајот; и

26) Уредбата за гоњење, цените и прометот на свињи во економската 1946/1947 година.

Претседателот Видмар соопштуе оти Сојузното веќе му ги доставило на Векјето на народите на решување конечно усвоените текстови на предлогот на Законот за служба во Југословенската армија и на предлогот на Законот за Јавното обвинителство.

Како текстовите на овие законски предлози се истоветни со текстовите кои што Векјето на народите ги усвоило, претседателот Јосип Видмар ги ставуе овие законски предлози на гласање. По свршеното гласање објавуе оти овие законски предлози во обата дома се усвоени и оти, во смисла членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде доставен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ на прогласување.

Претседателот Видмар му соопштуе на Векјето оти Владата ФНРЈ поднела амандмани со предлогот на Основниот закон за стопанските претпријатија, за кои што Векјето ќе решава при претресот во поединостите на овој законски предлог. Истовремено Владата ФНРЈ известуе оти за Владици повереници во Векјето на народите се одредени за време на претресот на овој законски предлог др. Лео Гершкович и др. Никола Балог.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отаство. По предлог на претседателот Векјето им одобруе отаство од 3 дена на народните пратеници Шефкета Маглавич, Павле Врбовски и на Тона Долнишек.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес на извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Основниот закон за државните стопански претпријатија.

Кога известителот на Законодавниот одбор Болидар Масларич го прочитал и образложил одборскиот извештај, претседателот Видмар го отвара начелниот претрес.

Зборува: др. Обрен Благојевиќ „за“, Иван Новак „за“ и Павле Врбовски „за“, па претседателот го ставуе овој законски предлог со одборскиот извештај на гласање во начело.

Гласајќи со дигање раце Векјето го усвојуе овој законски предлог со одборскиот извештај едногласно.

Известителот на Законодавниот одбор Божидар Масларич го чита член по член законскиот предлог Векјето гласајќи со дигање раце ги усвојуе:

Членовите 1, 2 и 3 без измена.

На предлог на Владата, а по согласност на известителот на Законодавниот одбор Божидар Масларич, Векјето го усвојуе членот 4, со тоа што му се додава нов трети став кој што гласи:

„До донесување закон на народната република во поглед на оснивање, удружување и престанок ќе се применуат за државните стопански претпријатија од републиканско, покраинско односно обласно значење сходно прописите на овој закон, а за претпријатија на народните одбори во тој поглед важат прописите на Општиот закон за народните одбори“.

Членовите од членот 5 до членот 16 се примени без измени.

Член 17. Третиот став се мењава и гласи:

„По извршениот упис во регистер се објавуе во службениот лист оти претпријатието е основано, неговата фирма и укратко предметот на работењето, називот на органот кој што претпријатието го основал, како фамилијарното и роденото име на директорот на претпријатието“.

Членовите од членот 18 до членот 62 се примени без измени.

Поднасловот „17. Избрани судови“ се мењава и гласи:

„Меѓусебните спорови на државните стопански претпријатија се решаваат преку арбитража“.

Одлуките донесени преку арбитража имаат сила на правосилна пресуда на редовен суд.

Поблиски одредби за арбитража ќе донесе Владата ФНРЈ со уредба“.

Членовите од членот 64 до заклучно членот 71 се примени без измени.

Кога Векјето го усвоило овој законски предлог во поединости се пристапуе на поименично гласање во целост.

По извршеното поименично гласање, претседателот Јосип Видмар го објавуе резултатот на гласањето. Гласало вкупно 116 народни пратеници и сите

гласале „за“, со што предлогот на Основниот закон за државните стопански претпријатија во Векјето на народите конечно е усвоен, па, во смисла членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде доставен на Сојузното веќе на решување.

Претседателот Јосип Видмар во 19,20 саатот одредуе одмор од 20 минути.

После одморот се прејдуе на втората точка на дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за постапка со експроприраните шумски посеји.

Од кога известителот на Законодавниот одбор Томо Чиковиќ го прочита и образложи одборскиот извештај претседателот Видмар го отвора начелниот претрес.

Како во начелниот претрес никој не се јави за збор, претседателот го ставуе овој законски предлог со одборскиот извештај на гласање во начело.

Гласајќи со дигање раце Векјето го усвојуе овој законски предлог во начело едногласно.

Известителот на законодавниот одбор Томо Чиковиќ го чита член по член законскиот предлог Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвојуе сите членови на овој законски предлог од членот 1 па заклучно до членот 20 без измени.

Како Векјето го усвоји овој законски предлог во поединости се пристапуе кон поименично гласање во целина.

По извршеното поименично гласање, претседателот Јосип Видмар го објавуе резултатот на гласањето. Гласале вкупно 116 народни пратеници и сите гласале „за“. Со тоа предлогот на Законот за постапка со експроприраните шумски посеји во Векјето на народите конечно е усвоен, а во смисла на членот 44 Пословникот на Векјето на народите ќе му биде доставен на Сојузното веќе на решување.

На крај претседателот Јосип Видмар му го соопштуе на Векјето актот на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ со кој Президиумот известуе оти свикал заедничка седница на Сојузното веќе и Векјето на народите за 20 јули 1946 година во 10,30 сатот, со дневниот ред: претрес предлогот на Законот за договорот за пријателство и заемна помош меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Народната Република Албанија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година.

Претседателот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 20,30 сатот, а следната ја закажуе за 20 јули 1946 година во 17 сатот со продолжување на истиот дневен ред.

19 јули 1946 година
Белград

Секретар,

Јоза Миливојевиќ, с р.

Претседател,

Јосип Видмар, с р

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 518. Правилник за укинување чл. 17 на Правилникот за пловидба на националните пловни реки на Југославија — Сава, Тамиш, Бачките канали и Бегеј — — — — — | 877 |
| 519. Наредба за пуштање во слободна продажка туткал и желатин — — — — — | 877 |
| 520. Напатствие за регулирање купувањата на слободните вишкови на житарици — — — — — | 877 |